

**ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ**  
**Преглед на приходите**  
**по договор, донатор и партнери**  
**за 2018 година**

## **1. Општи информации за ЦЕА**

### **а) Лого**



### **б) Адреса**

ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

Бул. „Јане Сандански“ 63/3

1000 Скопје, Р.Македонија

Тел: + 389 (0)2 24 44 766

Моб: + 389 71 310 974

TIN: 4030003479278

Рег. 5763061 според законот за НГО

### **в) Број на сметка**

Стопанска Банка АД Скопје

Број на сметка 200000856268559

### **д) Веб страна и е-mail**

[www.cea.org.mk](http://www.cea.org.mk)

[www.mkbudget.org](http://www.mkbudget.org)

[info@cea.org.mk](mailto:info@cea.org.mk)

[makmar2000@yahoo.com](mailto:makmar2000@yahoo.com)

## **2. Мисија и цели на ЦЕА**

Мисијата на ЦЕА е континуирано да ги истражува економскиот развој и јавната политика во Република Македонија како и да понуди препораки, сугестии и мерки до владините и невладините институции.

Членовите на ЦЕА делат иста визија за Република Македонија како нова растечка економија интегрирана во регионалните и светски пазари. Тие го посветуваат своето време, напори и знаење да помогнат оваа визија да стане реалност.

ЦЕА е основана во март 2003 година.

Цели на ЦЕА се:

1. Обезбедување на квалитетна анализа на политики;
2. Поддржување на изводлива економска политика во Македонија;
3. Помагање во развојот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ;
4. Достигнување финансиска одржливост;
5. Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот;
6. Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба.

### Преглед на приходите за 2018 година по договор и донатор

Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 год по договор, донатор/клиент и партнери				
Период за кој се однесува приходот	Вид на приход: Договор/Донатор	Период на договор	Опис на активност/проект	Вредност на договор во МКД
2018	Грант - Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази, ИПА програма за поддршка на граѓанското општество, Европска Комисија	1/2017-12/2019	ЦЕА во партнерство со ИДЦС, го спроведува проектот - Проценка на влијанието на регулативата во сенка. Во рамки на проектот „ПВР во сенка“ ќе се анализира како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики. Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки. ИДЦС и ЦЕА во дел од активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој важен процес од постапката на создавање на политики до граѓанските организации и општата јавност.	1.637.833
2018	Договор за донација - Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на локалните политики во Општина Сопиште, Граѓански учество за општествена кохезија, Фондација Отворено Општество Македонија	6/2018-10/2018	ЦЕА доби донација за спроведување на проектот Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на локалните политики во Општина Сопиште, преку идентификување на потребите на граѓаните за локален економски развој на општината и нивно директно вклучување на јавен форум за искажување на своите ставови пред Општината	272.922
2018	Грант – Граѓанското општество за интеграција на Ромите – Во сенка, Канцеларијата за интеграција на Ромите, Фондација отворено општество	10/2017-10/2018	Центарот за економски анализи во партнерство со Институт за истражување и анализа на политики – Ромалитико во рамките на проектот Граѓанско општество за интеграција на Ромите – Во сенка, поддржан од Отворено општество – Канцеларија за ромски иницијативи спроведува мониторинг на спроведувањето на стратегијата за Роми во Македонија во 2016 и 2017 година како на оперативните индикатори така и на буџетот. Исто така во скоп на активностите следат предлози за политики за унапредување на пристапот на пазарот на труд.	2.681.704

**Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 год по договор, донатор/клиент и партнери**

<i>Период за кој се однесува приходот</i>	<i>Вид на приход: Договор/Донатор</i>	<i>Период на договор</i>	<i>Опис на активност/проект</i>	<i>Вредност на договор во МКД</i>
2018	Грант – Фискална децентрализација за подобар регионален развој на ГО - Цивика Мобилитас, МЦМС, Швајцарска агенција за развој и соработка	4/2016-4/2018	ЦЕА спроведува проект за идентификување степенот и причините за нерамномерниот регионален развој на граѓанските иницијативи со цел унапредување и поефикасна фискална децентрализација и порамномерен регионален развој на граѓанското општество (ГО)	1.324.781
2018	Грант – Прирачник за градоначалници и членови на советот на општините во Република Македонија - ЦИВИКА Мобилитас, Швајцарска агенција за развој и соработка	12/2017-2/2018	ЦЕА спроведе краток проект за зголемување на капацитетите на новите водечки структури во општините за ефикасно и ефективно спроведување на надлежностите и зголемување на свеста на граѓаните за мониторинг на работата на општините преку подготовка на Прирачник за советниците и градоначалниците.	336.376
2018	Договор за партнерство-Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија - Вестминстер фондација за демократија	7/2016-3/2018	ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија го спроведува проектот Зајакнување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија. Во склоп на проектот предвидени се оценка на легислативата, опсегот, улогата на ДЗР, мапирање на засегнати страни и мониторинг на ДЗР. Спроведување на мониторинг/следење на работата на ДЗР и институциите на кои им се врши ревизија преку индикатори; подготовка на квартални анализи, препораки како и унапредување на свесноста и знаењето на новинарите за работата и улогата на ДЗР.	378.858
2018	Договор за партнерство-Парламентарна поддршка на програмта за развојот на Македонија -- Вестминстер фондација за	12/207-3/2018	ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија работеа на оценка на надзорната улога и пракси на собранieto врз буџетот, подготвија три пилот документи за собранieto на РМ со цел поголема информираност и спроведување на надзорната улога врз буџетот на РМ.	442.075

**Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 год по договор, донатор/клиент и партнери**

<i>Период за кој се однесува приходот</i>	<i>Вид на приход: Договор/Донатор</i>	<i>Период на договор</i>	<i>Опис на активност/проект</i>	<i>Вредност на договор во МКД</i>
	демократија			
2018	Договор за партнерство-Зајакнување на процесот на имплементација на препораките на ДЗР--Вестминстер фондација за демократија	2018	ЦЕА во партнерство со Вестминстер фондација за демократија работела на подготовка на програма за ревизија на ДЗР, план за подобрување на работата на ДЗР, преглед на процесот на фолоу-ап на Министерството за финансии.	305.971
2018	Грант - Европеизацијата повеќе од процес: Вмрежување и градење капацитети - Фондација Институт Отворено Општество, Оптворено Општество Иницијатива за Европа	12/2017-11/2019	ЦЕА е добитник на грант од ФОСИ Европа за унапредување на капацитетите за оценка на политики, како и вмрежување и креирање на мостови со европските тинк тенк организации од Западна Европа, со цел унапредена европеизација на општеството.	426.348
2018	Договор за соработка-ко-автор на студија за „ДДВ за физички лица, “FISCASST+: Фискалната транспарентност и одговорност ги подобрува политиките во областите на живот, образование и здравство, на Foreign & Commonwealth Office,	7-8/2018	ЦЕА заедно со соработници идентификуваа проблем во делот на владеење на правото при примена на законот за ДДВ за физички лица. Како ко-автор ЦЕА подготви документ за политики кој беше претставен на јавноста. Оваа активност беше поддржана од програмата на Фискаст водена од Финанце Тинк, а финансирана од Британска амбасада. Ова беше иницијатива која поттикна создавање на мрежа на НВО организации за мрежата ЦИВИТАКС	69.840

**Преглед на приходи на ЦЕА за 2018 год по договор, донатор/клиент и партнери**

<i>Период за кој се однесува приходот</i>	<i>Вид на приход: Договор/Донатор</i>	<i>Период на договор</i>	<i>Опис на активност/проект</i>	<i>Вредност на договор во МКД</i>
	British Embassy Скопје			
2018	Договори - Други сопствени приходи	2018	Разни договори за анализи, истражувања, обуки, и сл. Спроведување на регионален форум – Процесот на децентрализација во Македонија Изработка на физибилити студија за финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во општина Кавадарци Изработка на физибилити студија за начинот и формата на управување и одржување на јавниот простор за паркирање на подрачјето на општина Неготино Превод на прирачник за градоначалници ОБП Прашалник за партнерство за отворени буџети	370.947
2018			<b>Вкупно (МКД)</b>	8.247.681